



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текув'а сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1031-900880.

Среда, 9 јул
БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. VIII

... 40 — дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28.010.

428.

Врз основа на чл. 2 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/52), а по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИ ЗА СЛАГАЛИШТАТА И АПОТЕКИТЕ

1) На слагалиштата на лекови и на апотеките им припаѓа право на надокнада (регрес) за разликите помеѓу единствените цени во продажбата на мало што биле определени по Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51) и оние продавни цени на мало што се определени како најголеми по Решението за цените на лековите бр. 9686 од 30 јуни 1952 година.

Правото на надокнада (регрес) по претходниот став им припаѓа на слагалиштата на лекови и на апотеките само за оние запаси на лекови што се затечени кај нив на 1 јули 1952 година, со тоа вкупниот износ на регресот да не може да го премине износот од дин. 1.000.000.000 (една милијарда динари).

2) Регресното барање по основот од точ. 1) на ова решение ќе се покрне од средствата на пазарината добивка од 1951 година од сметката бр. 800.500 кај Народната банка на ФНРЈ.

3) Министерот на финансите на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, ќе го пропише со напатствије обемот, начинот и условите за остварување на регресот од точ. 1) на ова решение.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2237

30 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

429.

Врз основа на чл. 24 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, пропншувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ НА БИНИ И ВО ТЕАТАРСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Член 1

Платите на работниците запослени на бини и во театарски работилници се определуваат според стручната спрема, и тоа:

за високо квалификуваните работници 7.800 динари месечно;

за квалификуваните работници 6.400 динари месечно;

за полуквалификуваните работници 5.500 динари месечно;

за неквалификуваните работници 5.000 динари месечно.

Покрај платата од претходниот став на работниците им припаѓа додаток спрема годините проведени во работен однос. Овој додаток се доделува по одредбите членот 7 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи.

Член 2

Признавање на стручната спрема на работниците запослени на бини и во театарски работилници се врши, по правило, по општите прописи и од надлежните органи.

По исклучок, на работниците запослени на декоратерски, реквизитерски и помошно касирерски работи, како и на други специфични работи, може да им се признае стручната спрема, и тоа:

на полуквалификуван работник — после една и пол година проведена на работите на неквалификуван работник;

на квалификуван работник — после две и пол години проведени на работи на полквалификуван работник;

на високо-квалификуван работник — после пет години проведени на работи на квалификуван работник.

Кои работи на бините и во театарските работилници можат да се сметаат како специфични ќе определи претседателот на советот за просвета, наука и култура на владата на народната република во согласност со занаетчиската комора на народната република.

На работниците што се истакнуваат со нарочна способност може по предлог од управникот на театарот односно од лицата што ќе ги овласти тој да им се признае виша квалификација и пред истекот на пропишаниот стаж од ст. 2 на овој член.

Признавањето на квалификацијата од ст. 1 и 2 го врши комисијата што ја сочинуваат: управникот на театарот односно лицето што ќе го определи тој, 1—2 работници, стручни за работите за кои се признава квалификацијата и претставник на синдикалната организација.

Стручната спрема здобивена по исклучителната постапка предвидена во овој член му се признава на работникот само за работа на бини и во театарски работилници.

Член 3

Што се однесува до признавањето на годините за доделување на додатокот од чл. 1 на овој правилник аналогно ќе се применуваат соодветните одредби од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи

Член 4

За работата на бини и во театарски работилници, со оглед дека и таа влијае на квалитетот на претставата се установува специјален додаток, и тоа:

за полуквалификуваните работници од 400 до 800 динари месечно;

за квалификуваните работници од 600 до 1.200 динари месечно;

за висококвалификуваните работници од 800 до 1.500 динари месечно.

Неквалификуваните работници немаат право на овој додаток.

Високиот на додатоците за секој поодделен случај ја определува со одделно решение управник на театарот, односно лицето што ќе го овласти тој, земајќи ја во обзир работата на која работи работникот, степенот на одговорноста, искуството, остварените заштеди во материјали и постигнатиот успех во работата.

Овој додаток се исплатува месечно однапред и му припаѓа на работникот додека постојат условите за негово давање.

Овој додаток не се смета во разликата што се исплатува во смисла на чл. 26 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи.

Член 5

Работниците запослени на бини и во театарски работилници имаат право на додаток за прекувремена и ноќна работа.

Додатокот за прекувремена и ноќна работа се определува во сето по одредбите на чл. 17 и 13 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи.

Редовното работно време на работниците изнесува 8 часа на ден.

Член 6

За работниците запослени на бини и во театарски работилници не можат да се воведуваат одделните и премиските додатоци предвидени во чл. 19 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи.

Член 7

Работниците затечени во работата на бини и во театарски работилници се преводат, и тоа:

а) работниците на бини:
во висококвалификувани работници — работниците што биле распоредени во V платна група;
во квалификувани работници — работниците што биле распоредени во IV и III платна група;
во полуквалификувани работници — работниците што биле распоредени во II платна група;
во неквалификувани работници — работниците што биле распоредени во I платна група.

б) Работниците во театарски работилници:
во висококвалификувани работници — работниците што биле распоредени во IV платна група;
во квалификувани работници — работниците што биле распоредени во III и II платна група;
во полуквалификувани работници — работниците што биле распоредени во I платна група.

При преводенето на работниците, покрај платата признаена за струмата спрема, ќе им се доделат и додатоците од чл. 1 на овој правилник, како и додатоците од чл. 4 на овој правилник, ако постојат услови за нивно доделување.

Додатокот од чл. 4 на овој правилник тече од 1 април 1952 година.

Член 8

Преводенето на работниците на нови плати го врши комисијата предвидена во чл. 3 на овој правилник.

Против решението за преводене работникот има право на жалба до повисокиот орган на театарот во кој работи во срок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Член 9

Додатоците предвидени со овој правилник можат да се исплатуваат во 1952 година само во граничните на средствата одобрени за таа цел во предметните театри.

Член 10

Во сето другото одредбите на Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи важат и за работниците запослени на бини и во театарски работилници.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3963

21 јуни 1952 година

Београд

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука
и култура,

Родољуб Чоланкиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,

др Павле Григоркиќ, с. р.

430.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за надлежности за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ ОДНОСНО ИЗВОЗОТ

1) Пресметувањето на разликите помеѓу цените на внатрешниот и надворешниот пазар, увозниците и извозниците ќе го вршат со Народната банка на ФНРЈ, и тоа само за оние видови стоки за кои ќе биде тоа определено во смисла на точ. 5 од оваа наредба.

2) Пресметувањето на разликите во цените во смисла на точ. 1 ќе се врши при Народната банка на ФНРЈ по следните коефициенти:

0,80	1,30	1,70	2,50
0,90	1,40	1,80	2,70
1,10	1,50	2,00	3,00
1,20	1,60	2,25	3,50
			4,00

3) Кај увозот на оние видови стоки, за кои во смисла на одредбите од оваа наредба определениот коефициент е поголем од 1 (еден), увозниците ќе го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ оној износ што се добија кога набавната цена, наголемена со сите трошоци до границата и изразена во динари, ќе се помножи со определениот коефициент намален за 1 (еден).

Кај увозот на оние видови стоки, за кои определениот коефициент е помал од 1 (еден), увозниците ќе го исплатуваат од Народната банка на ФНРЈ оној износ што се добија кога набавната цена, наголемена со сите трошоци до границата и изразена во динари ќе се помножи со разликата помеѓу коефициентот 1 (еден) и оној коефициент што е определен за дотичниот вид стоки.

4) Кај извозот на оние видови стоки, за кои во смисла на одредбите од оваа наредба определениот коефициент е поголем од 1 (еден), извозниците ќе го исплатуваат од Народната банка на ФНРЈ оној износ што се добија кога постигнатата цена во странство франко југословенската граница, изразена во динари, ќе се помножи со определениот коефициент намален за 1 (еден).

Кај извозот на оние видови стоки, за кои определениот коефициент е помал од 1 (еден), извозниците

ке и' го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ оној износ што се добија кога постигнатата цена во странство франко југословенската граница изразена во динари, ќе се помножи со разликата помеѓу коефициентот 1 (еден) и оној коефициент што е определен за дотичниот вид стоки

5) Надлежниот стопански орган ќе утврдува со свои решенија за кои видови стоки и по кои коефициенти ќе се врши пресметувањето со Народната банка на ФНРЈ во смисла на точ. 1) до 4) од оваа наредба, и тоа зависно од цените на внатрешниот пазар и цените по кои односните видови стоки се набавуваат односно продаваат во странство.

За оние видови стоки што не ќе бидат опфатени во решенијата на надлежниот орган од претходниот став, евентуален предлог за нивно опфаќање и разврстување можат да поднесуваат надлежните републички стопански органи, трговските комори како и стопанските организации што се занимаваат со увоз односно извоз.

6) Со цел да се изврши правилно и рамномерно платниот биланс со странство, Народната банка на ФНРЈ ќе врши премирање на извозот односно увозот за поделни видови стоки и тоа спрема одделните прописи што ги донесува надлежниот стопански орган.

7) По одредбите од оваа наредба ќе се врши пресметување кај Народната банка на ФНРЈ и за оние услуги што се вршат во нашава земја за странски корисници, како и за оние услуги кои се вршат во странство за наши корисници.

8) Напатствије за сроките за пресметување цените при увозот и извозот и за уплатување на разликите утврдени при тоа пресметување донесува Министерот на финансите на ФНРЈ.

Со овластува Народната банка на ФНРЈ, Главната централа со одделно напатствије да го регулира начинот на пресметувањето и уплатувањето односно наплатувањето на разликите во цените во смисла на одредбите од оваа наредба.

9) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува само на оние количини стоки што ќе бидат увезени односно извезени почнувајќи од 1 јули 1952 година. За оние количини стоки што се увезени односно извезени до 1 јули 1952 година пресметувањето на разликите ќе се изврши по прописите и коефициентите што важеле до влегувањето во сила на оваа наредба.

По исклучок од одредбите од претходниот став, оние видови и количини стоки што се извезени до 1 јули 1952 година а за кои од страна на надлежниот државен орган не биле определени економски цени ниту биле определени коефициентите за пресметување на извозот, — извозниците можат да ги пресметуваат било по прописите и коефициентите од оваа наредба, било врз основа на набавните цени, наголемени со трошковите до границата, и стварно постигнатите цени во странство, со тоа набавните и постигнатите цени да мора да бидат документирани со фактурите за набавка и продажба.

На 1 јули 1952 година престанува да важи Решението за цените на суровините, полупроизводите и производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Списокот на коефициентите за пресметување на увозните цени од ст. 2 точ. 3 на тоа решение, како и сите други прописи што се во спротивност со оваа наредба.

Бр. 221

26 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

431.

Врз основа на точ. 2 од Решението на Владата на ФНРЈ за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), како и изменувањата и дополнувањата на истото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/52) се менува и дополнува, така што прецистениот текст на ова напатствије да гласи:

НАПАТСТВИЕ

за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството

1) Државните селско-стопански добра, околицките задружни сојузи, селанските работни задруги и општите земјоделски задруги ќе купуваат по повластените продавни цени селско-стопански машини, направи и трактори од домашното производство, и тоа:

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Трактор „Ансало“	47,26	0,896
б) Трактор „Задругар“	77,63	3,47
в) Вршачки 10,70 мм; тракторски: сеадки, косилки, самовршачки и растурачи на губре; моторни: превозни прскалки, преси за сено и слама и запрашувачи со селектор; дизел мотори	60	1,50
г) Други вршачки; елеватори и селетори; моторни: запрашувачи, лумпи, роначки, сечкалки, преси за прозје и друго овоштие; тракторски: превртувачи за сено, грабје и селско-стопански приколници	50	1,00
д) Сите други селско-стопански тракторски и моторни машини и направи; електрични мотори за погон селско-стопански машини како и крвалки за селско-стопански машини	40	0,67

2) Купувачите од точ. 1 и индивидуалните селско-стопански стопанства ќе купуваат по повластените продавни цени следни ситни селско-стопански направи и орудија од домашното производство:

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Спрежни: сеадки, косилки, самовршачки, растурачи на ветчацко губре и превозни прскалки	60	1,50

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
б) Преси за грозје и овоштие-рачни и хидраулични; спрежни: превртувачи за секо и грабје; мелници прекрпувачи	50	1,00
в) Сите други спрежни селско-стопански машини, како и сите други селско-стопански направи на рачен погон; казани за варење храна за добиток	40	0,67

3) Сите производители на селско-стопански производи (државните селско-стопански добра, околинските задружни сојузи, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и индивидуалните селско-стопански стопанства) ќе купуваат по повластените продавни цени следни производи:

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Резервни делови од домашното производство од гранката 117 (индустрија и преработка на метали за сите селско-стопански машини и направи, како и платно односно покриви за самоврзачки	40	0,67
б) Следни вештачки губриња:		
суперфосфат	65	1,86
калциумдијанамид	80	4,00
азотни губриња	65	1,86
калциеви губриња	55	1,22
нитрофосфат	70	2,33
в) Средства за заштита на растенијата:		
плав камен	35	0,54
ДДТ-течен 16,5%	80	4,00
Никотинол, никотин и никотин сулфат	90	9,00
Креозан	80	4,00
Паратионско средство Е-605	80	4,00
Живин прав	20	0,25
Други средства за заштита на растенија, осем зелена галица и сумпор во прав	40	0,67
г) Мажина и сисал везиво	30	0,43

4) Државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари ќе купуваат по повластените цени следни производи за потребите на рибарството:

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
Рибарски мрежи памучни и најлон	65	1,86
Рибарски мрежи памучни-туноловни	80	4,00
Рибарски памучен конец	75	3,00
Рибарски каделен конец	50	1,00
Петрол за осветление за рибарството	56	1,27
Сол за солење риби	47	0,88

5) Сите производители на селско-стопански производи (државните селско-стопански добра, околинските задружни сојузи, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и индивидуалните селско-стопански стопанства) како и државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари ќе ги купуваат по повластените продавни цени следните погонски горива и моторното уље за потребите на селско-стопанското производство односно рибарството:

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
Моторен бензин	46	0,852
Петрол за мотори	52	1,083
Плинско уље	54	1,188
Моторно уље	50	1,060

II

6) Корисниците од точ. 1)–5) на ова напатствие ќе ги купуваат напред споменатите индустриски производи по повластените продавни цени, по правило, во трговската мрежа, и тоа според натамошните прописи од ова напатствие.

7) Платното и покривите за самоврзачки, рибарските мрежи, рибарскиот памучен конец и рибарскиот каделен конец — ќе ги купуваат определените корисници врз основа на потребувањето заверено од околинскиот (градскиот) народен одбор. Во потребувањето мора да биде назначено името на корисникот како и видовите и количините на производите.

Ако се појавува како корисник околински задружен сојуз или општина земјоделска задруга, потребувањето треба да содржи и потврда дека се наведените производи наменети за сопствена употреба на додичниот задружен сојуз, односно задругата, а не за продажба на индивидуални селско-стопански стопанства.

8) Селско-стопанските направи, орудијата и тракторите, споменати во точ. 1) и 2), како и резервните делови од гранката 117 за сите селско-стопански машини и направи, наведени во точ. 3) под а), производите и трговските претпријатија ќе им ги продаваат непосредно на потрошувачите по повластените продавни цени и тоа без ограничтение (требување, дознаки односно бонови).

9) Вештачките губриња, средствата за заштита на растенијата и мажната и сисал везивото, наведени во точ. 3) под б)–г) од ова напатствие, производите и увозните претпријатија ќе им ги продаваат на сите купувачи по повластените продавни цени т. е. без никакви ограниченија (требувања, дознаки односно бонови).

10) Погонските горива од точ. 5) како и моторното уље, петрол за осветление, и сол за солење риба — ќе ги купуваат определените корисници по повластените цени само врз основа на одделни дознаки што гласат за видот и количината на производот и на корисникот. Врз основа на тие дознаки дозначените видови и количини производи ќе ги купуваат определените корисници по повластените продавни цени на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Дознаките од горниот став ги издава околинскиот (градскиот) народен одбор на обрасците примени од Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

III

11) Како повластена производна цена на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство односно на рибарството се смета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите при продажбата на тие производи на купувачите кои во смисла на ова напатствие имаат право да ги купуваат тие производи по повластените цени. Повластената производна цена не ги опфаќа трошковите на подвозот од утоварната станица на продавачот до истоварната станица на купувачот. По исклучок, повластената производна цена на производите од точ. 5), на петрол за осветление за рибарството како и солта за солење риби може да ги содржува и трошковите на подвозот до истоварната станица на купувачот.

IV

12) Кога во смисла на ова напатствие се продаваат индустриските производи по повластените цени, попуст даваат и барање за надомнада на разликите поднесуваат, и тоа:

а) за производите од точ. 9) — само производните претпријатија и увозниците; и

б) за сите други производи — сите стопански организации (претпријатијата и задругите) што вршат продажба непосредно на потрошувачите.

За извршената продажба на индустриските производи по повластените цени во смисла на ова напатствие, на стопанските организации и на увозниците ќе им се надокнади разликата, т. е. износот на попустот, кој се преоменува на тој начин што постигнатата повластена продажна цена ќе се помножи со коефициентот кој е наведен за дотичниот производ во точ. 1)–5) од ова напатствие.

13) Разликата во цената од точ. 12), т. е. износот на попустот, ќе им се надокнади на продавачите на терет на сметката бр. 800495 „Разлика во цените станати поради продажба индустриски производи за потребите на селското стопанство по повластените продавни цени“.

14) Народната банка на ФНРЈ — Главната централа, ќе го пропише начинот на кој ќе им биде на продавачите надокнадена разликата од точ. 13) на ова напатствие.

V

15) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, осем % на попустот и коефициентите за пресметување износот на попустот за петрол за осветление за рибарството како и за производите од точ. 5), кои ќе се применуваат од 18 јуни 1952 година.

Бр. 1288

4 јули 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.
Министер на Финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

432.

Врз основа на чл. 3 од Наредбата за финансирањето на градежните објекти во првото тримесечје на 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО 1952 ГОДИНА ЧИЈА ИЗГРАДБА КЕ ЗАПОЧНЕ ВО 1953 ГОДИНА

1) Државните стопански претпријатија што имаат сопствено производство ќе ја плаќаат цената на изработката на проектите изработени во 1952 година за градежните објекти на планот на основната инвестициона изградба 1953 година од средствата на фондот за самостојно располагање наменети за инвестиции.

Ако средствата од фондот за самостојно располагање наменети за инвестиции не ќе бидат достаточни, претпријатијата можат за плаќање цената на изработката на проектите од претходниот став да добијат кредит кај Народната банка на ФНРЈ, кој ќе биде исплатен од средствата на фондот за самостојно располагање што ќе бидат создадени дополнително.

2) Државните органи и установи што се финансираат од буџетот можат за ова плаќање да добијат кредит кај Народната банка на ФНРЈ, кој ќе го отплатат од средствата што ќе им се одобрат во 1953 година за финансирање на инвестициите.

3) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6636

3 јули 1952 година

Белград

Министер на Финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

Согласен,
Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

433.

Врз основа на точ. 8 од Решението за снабдување со огрев („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52) пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ОГРЕВОТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1) По прописите од ова напатствие им се одбрува регрес на државните трговски претпријатија со огрев што вршат снабдување на определени категории потрошувачи во местата во кои советот за промет со стоки на народната република ќе определи дека овие категории потрошувачи ќе се снабдуваат со огрев (огревно дрво и јаглен) по пониските цени.

2) Државните трговски претпријатија со огрев имаат право на надокнада (регрес) што ја остваруваат кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текуќа сметка. Оваа надокнада ја опфаќа разликата помеѓу слободно формираните цени и определените пониски цени по кои огревниот материјал им се продава на определени категории потрошувачи врз основа на картите за огрев („К“-карти).

3) Како слободно формиран цени на огрево се подразбираат набавните цени наголемени за износот на определените маржи, додека како пониска цена на огрево се подразбира досегашната пониска цена на огревното дрво и јагленот по која во односното место потрошувачите досега купувале огрев врз основа на „К“-карти.

Пониските цени по кои досега се продавал огревниот материјал на потрошачките карти за огрев, ги утврдува органот на околинскиот односно градскиот народен одбор надлежен за стопанство и за истите го известува претпријатието и седиштето на Народната банка на ФНРЈ при кое има своја текуќа сметка претпријатието за огрев. Така утврдената пониска цена претпријатието е должно да ја истакне на видно место како во своите простории така и на стовариштата од кои се продава огревниот материјал.

4) Државните трговски претпријатија со огрев ја остваруваат надокнадата (регресот) на разликите во цената спрема точ. 2 од ова напатствие со поднесување барање за регресот до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ. Кон барањето приложуваат пресметка, во два примерка со следни податоци: количини на огрево по видот, квалитетот (класата), износ на слободно формираната цена по единица на мерка (просторен метар или тона) вредност на целокупната количина по слободно формираните цени, пониска цена по единица на мерка и вредност на целокупните количини по пониските цени како и разлика помеѓу вредноста по слободно формираните и пониските цени која го претставува износот на регресот. Со регрес-

ното барање овие претпријатија се должни на банката да и' го предадат и соодветниот број купочи „К“-карти со кои ги правлаат издадените количини на потрошувачите по пониски цени.

5) Државните трговски претпријатија со огрев должни се кај надлежните органи за стопанство на околинскиот односно градскиот народен одбор да ги регистрираат и слободно формираните цени врз основа на калкулациите направени за период од 1—3 месеци. Со овие калкулации претпријатијата ја утврдуваат за секој вид огревен материјал просечната набавна цена доколку не се во можност за секоја набавка да извршат одделна калкулација. Ваквите калкулации претпријатијата се должни да ги приложат кон барањето за регрес како доказ дека слободно формираната цена во регресното барање е заснована на тие калкулации.

Во случај кога трговските претпријатија со огрев ќе набават огревен материјал под досегашните слободно формираните цени намалени за определената маржа, им припаѓа право на учество во постигнатата разлика и тоа во висина од 50%. Оваа разлика претпријатијата ја утврдуваат на тој начин што од досегашната слободно формирана цена на поодделен вид огревен материјал, која исто така ја регистрираат претходно, ја одбиваат определената маржа и постигнатата набавна цена за соодветниот вид огрев за определен период. Со износот на учеството во постигнатата разлика претпријатието ја наголемува својата индивидуално определена маржа.

Народната банка го одобрува износот на надокнадата на текуќата сметка на претпријатието на терет на сметката бр. 800449, откога ќе ја утврди претходно исправноста на применото барање.

7) Народната банка на ФНРЈ и надлежните финансиски органи имаат право во претпријатијата да вршат проверка на точноста на поднесените барања за регрес и за таа цел да бараат потребни податоци.

8) Народната банка на ФНРЈ ќе води одделно евиденција на примените реализирани „К“-карти.

9) Регресните барања што настанале пред почетокот на применувањето на ова напатствие ќе и' се поднесат на Народната банка на ФНРЈ најдоцна во рок од 30 дена од почетокот на применувањето на ова напатствие, сообразени кон прописите на Напатствието за надокнадата (регресот) на разликите во цената на огрегот за потребите на населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52).

10) Ова напатствие ќе се применува од денот на емисијата на новите „К“-карти за огрев односно ако соопштението од Народната банка на ФНРЈ е објавено дополнително, од денот на објавувањето на тоа соопштение. Од тој ден престануваат да важат порочно издадените „К“-карти како и Напатствието за надокнадата (регресот) на разликите во цената на огрев за потребите на населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52).

Бр. 11934
24 јуни 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

434.

Врз основа на ст. 2 точ. 8 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52), пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СРОКОВИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ ОДНОСНО ИЗВОЗОТ И ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ УТВРДЕНИ ПРИ ТОА ПРЕСМЕТУВАЊЕ

1. Увозниците се должни во рок од 30 дена од денот на увозното царинење да извршат со Народната

банка на ФНРЈ пресметување на цените за увезените стоки и да и' ја уплатат на Народната банка разликата во цената што ќе биде утврдена во смисла на ст. 1 точ. 3 од Наредбата за пресметување на цените при увозот односно извозот.

2. Извозниците се должни во рок од 30 дена од денот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за наплатување на извезените стоки да извршат со Народната банка на ФНРЈ пресметување на цените за извезените стоки и да и' ја уплатат на Народната банка на ФНРЈ разликата во цената што ќе биде утврдена во смисла на ставот 2 точ. 4 од Наредбата за пресметување на цените при увозот односно извозот.

3. Ако увозниците односно извозниците во рокот назначен во точ. 1 односно точ. 2 не ќе извршат со Народната банка на ФНРЈ пресметување на цените и не ја уплатат разликата во смисла на точ. 1 односно точ. 2 од ова напатствие, должни се да и' платат на Народната банка на ФНРЈ во корист на одделната сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ $\frac{1}{2}\%$ (0,50 промили) од износот на утврдената разлика и тоа за секој ден задолжување.

Со ова не е исклучена нивната одговорност и по прописите што важат за прекршоците.

4. Увозниците се должни во рок од 30 дена од денот на увозното царинење да извршат со Народната банка на ФНРЈ пресметување на цените за овие увезени стоки за кои, во смисла на ст. 2 точ. 3 од Наредбата за пресметување на цените при увозот односно извозот, имаат право од Народната банка на ФНРЈ да ја наплатат утврдената разлика.

5. Извозниците се должни во рок од 30 дена од денот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за наплатување на извезените стоки да извршат со Народната банка на ФНРЈ пресметување на цените за извезените стоки за кои, во смисла на ст. 1 точ. 4 од Наредбата за пресметување на цените при увозот односно извозот, имаат право од Народната банка на ФНРЈ да ја наплатат утврдената разлика.

6. Во случаите од точ. 4 и 5 од ова напатствие, Народната банка на ФНРЈ е должна во рок од 30 дена од денот на извршеното пресметување да им ја исплати на увозниците односно извозниците разликата што ќе биде утврдена со пресметката.

7. Ако увозниците односно извозниците во случајот од точ. 4 односно од точ. 5 на ова напатствие не ќе извршат пресметување со Народната банка на ФНРЈ во рокот што е предвиден со тие одредби, го губат правото за наплата на утврдената разлика, доколку Народната банка на ФНРЈ од оправдани разлози не им одобрила да се продолжи рокот за извршување на пресметката.

8. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да издава технички напатствија за извршување на ова напатствие.

9. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јули 1952 година, на кој дан престанува да важи Напатствието за начинот на пресметувањето разликите помеѓу набавната и пресметковната цена за суровните, полупроизводите и производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/52), како и сите други прописи што се во спротивност со ова напатствие.

Бр. 1237
28 јуни 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

435.

Врз основа на точ. 3 од Решението за надокнадата (регресот) на разликите во цените на лековите за слагалиштата и аптеките бр. 2237 од 30 јуни 1952 година, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) ЗА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

1) На слагалиштата на лекови и аптеките им припаѓа право на надокнада (регрес) за разликите помеѓу единствените цени во продажбата на мало што биле определени по Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51) и оние продавни цени на мало што се определени како најголеми по Решението за цените на лековите бр. 9686 од 30 јуни 1952 година, и тоа за запасите затечени кај нив на 1 јули 1952 година.

2) Слагалиштата на лекови и аптеките се должни со цел да се оствари регресот од точ. 1) да и' поднесат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ кај која имаат текуќа сметка:

а) препис на инвентарот извршен на 1 јули 1952 година, заверен од страна на раководителот на слагалиштето (аптеката) и шефот на сметководството (книговодителот), и тоа само за оние лекови и други производи за кои доаѓа во обзир регресот во смисла на точ. 1) од ова напатствие. Покрај назив и количина на поделни видови лекови, инвентарот треба да содржи и податоци за цените по единица на мерка и за вкупниот запас како по Ценовникот за лекови од Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51) така и по Ценовникот за лекови од Решението за цените на лековите бр. 9686 од 30 јуни 1952 година, а во одделна колона на инвентарот треба да биде назначен вкупниот износ на разликата за кој се бара надокнада (регрес);

б) извештај за висината на позитивните разлики што настанале кај дотичното слагалиште (аптека) поради изменувањето на единствените цени за лекови по Ценовникот на лекови од Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51), заедно со изводот од сметката на која се прокнижени односните позитивни разлики.

Слагалиштата на лекови и аптеките пресметката на износот на надокнадата (регресот) можат да ја поднесат и одвоено од инвентарот на затечените запаси.

Барањето за надокнада (регрес) од точ. 1) мора да и' се поднесе на Народната банка на ФНРЈ најдоцна до 31 јули 1952 година.

4) Надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ ја одобрува надокнадата (регресот) на терет на сметката бр. 800.500, откога ќе ја провери исправноста на поднесената пресметка и документите, со тоа што пресметаниот износ на регресот по основот од точ. 1), ќе го намали за износот на позитивните разлики од точ. 2) ст. 1 под б) од ова решение.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1271
30 јуни 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегорич, с. р.

486.

Врз основа на чл. 38.точ. б) од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) и чл. 12 од Уредбата за каматните стопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52), а по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ и Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА ТРАКТОРИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ МАШИНИ И НАПРАВИ

1) Народната банка на ФНРЈ може да им одобрува на државните селско-стопански добра, на селско-стопанските економии, на селанските работни задруги, на општите земјоделски задруги и на индивидуалните потрошувачи — земјоделци инвестициони банковни кредити за набавка трактори, селско-стопански машини и направи во границите на расположивите средства по кредитниот биланс.

2) На државните селско-стопански добра, на селско-стопанските економии, на селанските работни задруги и на општите земјоделски задруги банката им одобрува кредити за сите видови селско-стопански машини, направи и трактори.

Кредити нема да им се одобруваат на општите земјоделски задруги кога селско-стопанските машини, направи и тракторите ги купуваат со цел да ги пре-продаваат (трговска дејност).

3) На индивидуалните потрошувачи — земјоделци ќе им се одобруваат кредити за набавка ситни и за-прежни селско-стопански машини и направи.

4) Кредитите се одобруваат на кредитно способно купувачи до износот на повластената продавна цена, најголема за трошките на допремањето и тоа: за трактори, крупни и средни машини со рок до пет години, а за ситни машини и направи со рок до две години.

Враќањето на кредитот се утврдува со договор во двократни или еднократни годишни отплати.

Каматната стопа по сите кредити изнесува 2% годишно. За земање кредит се склучува уобичаен договор за кредит.

5) На купувачите на трактори кои порано зеле веќе кредит со рок од една година, банката може, по нивно барање, да им го продолжи рокот за враќање на кредитот до пет години.

6) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 234
3 јули 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.
Гувернер на Народната банка на ФНРЈ,
Сергеј Крајгер, с. р.

437.

Врз основа на чл. 12 Уредбата за каматните стопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52), а по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА КАМАТНИТЕ СТОПИ ПО КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ КА ИЗВОЗНИТЕ И УВОЗНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ЛИКВИДАЦИЈА

1) Банките применуваат на краткорочните кредити на претпријатијата од државниот, задругниот и општествениот сектор, следни каматни стопи:

а) на извозните и увозните претпријатија, како и на претпријатијата што се занимаваат со меѓународна отпратничка служба и со квантитативно и квалитативно преземање стоки 5% годишно;

б) на претпријатијата во ликвидација каматната стопа пропишана за гранката на која претпријатието во ликвидација и' припаѓало организациски.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со тоа што каматните стопи пропишани со ова решение да се применуваат почнувајќи од 1 април 1952 година.

Бр. 233

3 јули 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

438.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Уредбата за трговските и угостителските комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/52), Советот за законодавство и изградба на извршната власт на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОЈУЗНАТА ТРГОВСКА КОМОРА

1) Се оснива Иницијативен одбор за формирање на Сојузната трговска комора.

За членови на Иницијативниот одбор се определуваат:

Аврамов Душан, началник во Советот за промет со стоки на НР Србија,

Анички Марко, директор на „Градскиот магазин“, Бања Лука,

Антово Коста, директор на grosнстичкото претпријатие за индустриски стоки „Разнопромет“, Скопје,

Антонијевиќ Слободан, директор на трговското претпријатие „Агропродукт“, Белград,

Бабик Милорад, директор на „Народниот магазин“, Белград,

Благојевиќ др. Драгиша, директор на претпријатието „Куглек“, Белград,

Деу Иван, директор на извозното трговско претпријатие „Словенија вино“, Љубљана,

Фензо инж. Мустафа, директор на претпријатието „Меркур“, Загреб,

Гажи Мијо, директор на претпријатието „Винопромет“, Загреб,

Герловиќ Борис, директор на претпријатието „Рожник“, Птуј,

Голдсбергер Александар, директор за извоз на Фабриката „Раде Кончар“, Загреб,

Хартур Вилко, директор на претпријатието за хартија и прибор за пишување „Сава“.

Илиќ Радослав, комерцијален директор на Државното селско-стопанско добро „Чока“.

Иљо Лојзе, шеф на извозното одделение на фабриката за емајлирани садови, Цеље,

Ивошевиќ Вељко, директор на претпријатието „Войводина“, Белград,

Јокановиќ Душан, директор на претпријатието „Шинад“, Сарајево,

Кабилџо Данко, директор на „Експорт-Импорт“, Сараево,

Косиќ Раде, директор на претпријатието „Југоливија“, Ријека.

Кондов Панче, директор на претпријатието „Граднар“, Скопје,

Косиќ Драгољуб, директор на „Житопромет“, Белград,

Костовски Тодорче, директор на претпријатието „Задругар“, Скопје,

Кошчак Никола, директор на фабриката за лекови и фармацевтски препарати „Плива“, Загреб,

Кошчок Фрањо, директор на претпријатието „Вајда-Експорт“, Загреб,

Мишковиќ Лука, директор на трговскиот сектор на „Беље“, Осиек,

Николовски Никола, директор на претпријатието „Стокопромет“, Скопје,

Новак др. Богдан, директор на претпријатието „Госад“, Љубљана,

Кавлиќ Стане, помошник на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ,

Пољоруци Исток, директор на рудникот за бакар „Бор“, Бор,

Поповац Лука, директор на претпријатието „Босна-плод“, Сараево,

Прибаковиќ Љубиша, директор на претпријатието „Вокар“, Белград,

Пуцрчек Јоже, комерцијален директор на претпријатието „Ковина“, Цеље,

Радуловиќ Јован, директор на претпријатието „Спољопред“, Титоград,

Раулиќ Јосип, директор на технички дуќан, Сараево,

Роман Голуб, директор на претпријатието „Словенија-импекс“, Љубљана,

Снон Исак, Вице гувернер на Народната банка на ФНРЈ,

Стаматовски Коста, директор на претпријатието „Ангротекстил“, Скопје,

Станковиќ Душан, директор на претпријатието „Југометал“, Белград,

Шнајдер Фрањо, директор на претпријатието „Експорт дрво“, Загреб,

Тошиќ Благоје, директор на претпријатието „Стоктек“, Ниш,

Васовиќ Милан, директор на Трговската агенција на НР Србија,

Врањанац Живко, директор на задружното претпријатие „Србо-кооп“, Белград,

Вујиќ Јован, директор на „Кооператива“, Нови Сад,

Вукелиќ Љубомир, директор на претпријатието „Гвојздар“, Нови Сад,

Живановиќ Стеван, директор на претпријатието „Центротекстил“, Белград, и

Жугиќ Раде, директор на претпријатието „Текстил“, Сараево.

2) Задачите на Иницијативниот одбор се:

а) да спроведе запишување на нови членови во Сојузната трговска комора;

б) да подготви нацрт на статутот на Сојузната трговска комора;

в) да подготви и свика оснивачко собрание на Сојузната трговска комора.

3) Ова решение влегува во сила одма.

Бр. 1798

2 јули 1952 година

Белград

Потпретседател
на Советот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

439.

Врз основа на чл. 7 и 11 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

1) За лековите, серумите, вакцините и другите средства за лекување се определуваат нови најголеми цени во продажбата на мало.

Новите продавни цени на мало од претходниот став се определени во Ценовникот на лекови што е составен дел од ова решение, а кој е објавен во одделно издание на Издавачкото претпријатие „Медицинска књига“.

2) Производните и увозните претпријатија можат да им ги продаваат лековите и другите производи означени во Ценовникот на лекови од точ. 1 на слагалиштата на лекови односно на аптеките на еден од следните начини:

а) по продавните цени на мало, и тоа во рамките на оние цени што се определени како најголеми во Ценовникот на лекови од точ. 1), со тоа на купувачите да им одобруваат работ. Слагалиштата на лекови и аптеките можат во тој случај слободно да ги формираат своите продавни цени на мало исто така во рамките на оние цени што се како најголеми определени во Ценовникот на лекови од точ. 1) на ова решение;

б) по цените франко натоварено во вагон односно брод без одобрување работ. Во тој случај слагалиштата на лекови и аптеките, земајќи ги во обзир своите трошкови, ги формираат слободно продавните цени на мало, со тоа тие цени да не можат да бидат поголеми од оние продавни цени што се како најголеми определени во Ценовникот на лекови од точ. 1) на ова решение.

3) За аптекарската работа се определуваат нови такси што се утврдени во Ценовникот на лекови од точ. 1) на ова решение.

4) Заводите за испитување и контрола на лекови ќе ги наплатуваат за своите услуги и натаму оние цени што важело до денот на влегувањето во сила на ова решение.

5) За сите други производи, како и за оние лекови, серуми, вакцини и средства за лекување што не се содржани во Ценовникот на лекови од точ. 1), продавните цени ќе се формираат слободно спрема условите на пазарот.

Производните односно увозните претпријатија можат да ги продаваат и производите од претходниот став на еден од начините што се наведени во точ. 2 од ова решение, со тоа своите продавни цени да ги формираат спрема условите на пазарот.

6) Со одделни прописи ќе се регулира прашањето за надокнада (прегес) на слагалиштата и аптеките за разликите помеѓу најголемите продавни цени од точ. 1) на ова решение и единствените продавни цени што биле определени во поранешниот Ценовник на лекови, и тоа за запасите што се затекнале кај нив на денот на влегувањето во сила на ова решение.

7) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 година, на кој ден престануваат да важат прописите на Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51), како и сите други прописи што му се спротивни на ова решение.

Бр. 9686

30 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,
др. Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

440.

Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ за пропишување единствени цени за лекови и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/48), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесуваам

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ПРОПИСИТЕ ЗА РАБАТИТЕ ЗА ЛЕКОВИТЕ И САНИТЕТСКИОТ МАТЕРИЈАЛ

1) Се става вон сила Решението за изменувања на висината на рабатите во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51) и сите други прописи со кои биле определени рабати за лекови и санитарски материјал.

2) Во оние случаи кога слагалиштата за лекови и аптеките набавуваат лекови и санитарски материјал по цените во продажбата на мало, т. е. со вклучените трошкови на прометот, производните односно увозните претпријатија ќе им го одобруваат оној работ што ќе го утврдат со меѓусебна спогодба.

При продажбата на лекови и санитарски материјал по цените во продажбата на мало, слагалиштата на лекови им го одобруваат на аптеките оној работ што ќе го утврдат со меѓусебна спогодба.

3) Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 година.

Бр. 9687

30 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,
др. Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

441.

Врз основа на точ. 5 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52) донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИДОВИТЕ НА СТОКИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1) Пресметувањето на цените при увозот ќе се врши со Народната банка на ФНРЈ за оние производи и по оние коефициенти што се назначени во оделниот список што е составен дел од ова решение и кој е испратен до Народната банка на ФНРЈ.

2) Пресметувањето на цените при увозот ќе се врши на начинот што е предвиден во точ. 3 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот.

3) За машините, уреѓањте, постројките, приборот и деловите што се увозат како спрема за клучните објекти на цивилната и војната капитална изградба, како и за спремата што се увози за потребите на Министерството на народната одбрана, — нема да се врши пресметување на цените и тоа само по следните услови:

а) ако се предметите увезени за оние клучни објекти на капиталната изградба или како онаа спрема за потребите на Министерството на народната одбрана, кои објекти и спрема се назначени во списоците на клучните објекти и спремата на Министерството на народната одбрана кои списоци ќе ги испратат до Народната банка на ФНРЈ надлежните стопански органи и Министерството на народната одбрана;

б) ако и' поднесат увозниците на Народната банка на ФНРЈ писмена изјава од корисниците на увезените предмети за тоа дека тие предмети се наменети за клучните објекти на дотичниот корисник, односно дека претставуваат спрема за потребите на Министерството на народната одбрана.

4) Увозниците се должни во корист на одделната сметка под назив Разлика помеѓу продаваите и пресметковните цени за стоките од увозот (точ. 5 од Решението за цените на суровините, полупроизводите и производите од увозот — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) да ги киниат и после 1 јули 1952 година сите позитивни разлики што ќе настанат кај извршениот увоз врз основа на склучените купувања до наведениот датум, со тоа што од овие средства можат да ги покриваат негативните разлики само по извршениот увоз врз основа на склучените купувања пред 1 јули 1952 година.

Употребата на конечната позитивна разлика ќе се реши одделно.

5) Сва решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а за почетокот на неговата примена важат одредбата на ст. 1 точ. 9 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот.

Оние видови и количини стоки што се увезени до 1 јули 1952 година но кои до тој ден не биле пресметани, и за кои од страна на надлежниот државен орган не биле определени економски цени ниту биле определени одделни коефициенти за пресметување на увозот, — увозниците можат да ги пресметаат било по прописите и коефициентите од ова решение, било по прописите и коефициентите што важеле до влегувањето во сила на ова решение за „другите производи“ од соодветната гранка.

Бр. 1236

28 јуни 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија,
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

442.

Врз основа на точката 1 од Решението за овластување Министерот на финансите на ФНРЈ да може да пропишува мерки за ограничување на извозот и увозот на стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52), во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ ВО ПАКЕТИ ОД СТРАНА НА НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ИЗВОЗНИЦИ И ПРИВАТНИ ЛИЦА

1. Извоз на стоки во пакети од страна на нерегистрирани извозници и приватни лица може да се врши, и тоа:

а) прехранбени артикли можат да се извозат во странство во пакети до 5 кг бруто тежина;

б) сите други можат да се извозат во странство само до вредноста од 10.000 динари по еден пакет, со тоа што за извоз предмети од уметничка вредност и старини ќе и' се поднесува на надлежната царинарница одобрена од државниот орган надлежен за заштита на уметничките вредности и старини.

Извозот на стоки во пакетски пратки во смисла на претходниот став може да се врши само еднаш месечно.

2. Артиклите за кои постои забрана да се извозат не можат да се извозат во пакети во странство по прописите од ова решение

3. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 година, на кој ден престануваат да важат сите прописи што се во спротивност со него.

Бр. 14256

30 јуни 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

443.

Врз основа на точ. 5 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52), донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИДОВИТЕ НА СТОКИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

1) Пресметување на цените при извозот ќе се врши со Народната банка на ФНРЈ за оние производи и по оние коефициенти што се назначени во одделниот Список што е составен дел од ова решение и кој и' е испратен на Народната банка на ФНРЈ.

2) Пресметувањето на цените при извозот ќе се врши на начинот што е предвиден во точ. 4 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52).

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а за почетокот на неговата примена важат одредбите на ст. 1 и 2 точ. 9 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот.

Бр. 1189

26 јуни 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

444.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивањето и дејноста на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТРГОВСКИ СТРУКИ

1) За вршење на трговската дејност се определуваат, покрај трговските струки наведени во чл. 2 од Уредбата за оснивањето и дејноста на трговските претпријатија, како трговски струки:

— трговија со промоводи на домашната радност и уметничкото занаетлиство;

— трговија со ветеринарни ципива, лекови и хемикалии.

2) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6865

5 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

445.

Врз основа на чл. 3 и 31 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и чл. 5 од Уредбата за времената царинска тарифа за стоките што ги увозат лицата што не се регистрирани како увозници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО ВРЕДНОСТА И ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1. Во Решението за начинот на утврдувањето вредноста и за применувањето на коефициентите на увезените стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/52) се вршат следни изменувања:

1. Точката 1 се менува и гласи:

„На сите стоки што се увозат од странство коефициентот се пресметува во смисла на Решението за цените на суровините, полупроизводите и производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52).

Пресметувањето на коефициентите, во смисла на преходниот став, ќе се врши и за увезените стоки за кои не постојат податоци за вредноста или ако стоките се примаат како подарок (со што се изедначуваат и сите други ознаки и забелешки за бесплатното примање на стоки)“.

2. Точката 4 се менува и гласи:

„Сите стоки што ги увозат нерегистрирани увозници и приватни лица, кои ги преминуваат нормалните потреби на едно домаќинство, односно кога се увезени во толкава количина да е очигледно дека се наменети за трговија, подлежуваат, осем на плаќање царина во смисла на Уредбата за времената царинска тарифа за стоките што ги увозат лицата што не се регистрирани како увозници, и на пресметување на коефициентите спрема решението наведено во точ. 1 ст. 1 од ова решение. Осем тоа, царинарницата е должна со цел да се плати данокот на доход, да го известат надлежниот финансиски орган во сите вакви случаи.“

Од одредбите на преходниот став се изземаат оние стоки и во оние количини што се ослободени од плаќање царина во смисла на постоеќите прописи“.

3. Во точката 5, во ст. 1 на место зборовите „Министерството на финансите на ФНРЈ“ се ставаат зборовите „министерството за финансии на народната република“.

Во истата точка ставот 3 се менува и гласи:

„Во вакви случаи за утврдување на разликата што треба купувачот да ја уплати на оделната сметка на Министерството на финансии на ФНРЈ кај Народната банка на ФНРЈ во смисла на постоеќите прописи, ќе се применува коефициентот што е предвиден за таков автомобил, односно стоки, со тоа што вредноста на автомобилот односно на стоките ќе се утврдува по сгварната вредност со комисијска проценка во смисла на точ. 2 од ова решение.“

Во истата точка ставот 4 се брише.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 година.

Бр. 14255

30 јуни 1952 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

446.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Натриум-хидроксид, технички	JUS H.B1.030
Натриум-карбонат, технички	JUS H.B1.035
Натриум-бикарбонат, технички	JUS H.B1.038
Натриум-тиосулфат, технички	JUS H.B1.039
Плав камен — Модра галица	JUS H.B5.010
Никотинол	JUS H.B5.011

„Куприкарб“ (бакарен карбонат, базичен)	JUS H.B5.015
Бакарна вар	JUS H.B5.016
Калциум-арсенат	JUS H.B5.019
Калциум-цијанид, технички	JUS H.B5.020
Калиум-метабисулфит, технички	JUS H.B5.021

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила со денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на ФНРЈ“. Од тој ден производителите можат да ги произведат и да ги означуваат хемиските производи опфатени со ова решение само според условите предвидени со соодветните стандарди.

Бр. 3129

23 јуни 1952 година

Белград

Вл. Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,
Миле Љубичиќ, с. р.

Министерството на поморството на ФНРЈ, по извршеното сраѓување со изворниот текст установи дека во текстот на Правилникот за звањата и платите на извршните службеници во ресорот на поморството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕСОРОТ НА ПОМОРСТВОТО

Во чл. 16, во десетниот ред озгора треба да се брише зборот „Савурдија“.

Од Министерството на поморството на ФНРЈ, 23 јуни 1952 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 18 од 31 мај 1952 година објавува:

Уредба за укинување околските судови во Барајево, Браза Паланка, Бруоник, Гроцка, Гаџин Хан, Житковац, Милошница и Трговиште;

Решение за најмалиот и најголемиот износ за определување дневници на судините — поротници.

Во бројот 19 од 7 јуни 1952 година објавува:

Указ за исправка на поделени елементи на поговските групации во Законот за општествениот план на НР Србија за 1952 година;

Указ за исправка на погонските групи во рамките на основните пропорции на општествениот план во Законот за општествениот план на НР Србија за 1952 година;

Указ за оснивање комисија за опроведување Законот за заштитата на земјиштето на подрачјето на Градничката Клисура и Врањската Котлина од оропување;

Указ за расподелба на износите на данокот на промет од укинатите околии на околините во чишто состав се вклучени нивните подрачја и за отстапување нови проценти за данокот на промет на овие околии;

Указ за расподелба на износите на општествениот придонес на данокот на доход и дотации од укинатите околии на околините во чишто состав се вклучени подрачјата или делови на подрачјата на укинатите околии и за определување нови проценти на општествениот придонес и на данокот на доход и износите на дотациите од околините во чишто состав се вклучени подрачјата или делови од подрачјата на укинатите околии;

Решение за определување тарифи за испитување и преглед на парните котлови и парните садови;

Оквирна тарифа за чистење опаци и други огнарски уреѓај со важност на територијата на НР Србија. Во бројот 20 од 14 јуни 1952 година објавува:

Решение за определување пензионско-угостителски дукани и претпријатијата на територијата на НР Србија во кои ќе се користат пензион-прехрана и сместување — со определен попуст за време на годишниот одмор;

Решение за траење на туристичката сезона во туристичките, климатските и бањските места на територијата на НР Србија;

Исправка на Тарифата за услугите што ги вршат ветеринарните станици на територијата на НР Србија.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 17 од 31 мај 1952 година објавува:

Правилник за постапката на ликвидацијата на занаетчиските задруги.

СО Д Р Ж А Ј :

	Страна
428. Решение за надокнадата (регресот) на разликите во цените на лековите за слагалиштата и апотеките — — — — —	669
429. Правилник за платите на работниците запослени на бини и во театарски работилници — — — — —	669
430. Наредба за пресметување цените при увозот односно извозот — — — — —	670
431. Напатствие за изменувањата и дополнувањата на Напатствието за применување Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за по-	

гребите на селско-стопанското производ-	671
ство и на рибарството — — — — —	
432. Напатствие за финансирањето на проектите на градежните објекти во 1952 година чија изградба ќе започне во 1953 година — — —	673
433. Напатствие за надокнадата (регресот) на разликите во цената на огребот за потребите на населението — — — — —	673
434. Напатствие за сроковите за пресметување цените при увозот односно извозот и за уплатување на разликите утврдени при тоа пресметување — — — — —	674
435. Напатствие за надокнадата (регресот) за разликите во цените на лековите — — — —	675
436. Решение за одобрување кредити за набавка трактори, селско-стопански машини и направи — — — — —	675
437. Решение за висината на каматните стоци по краткорочните кредити на извозните и увозните претпријатија и претпријатијата во ликвидација — — — — —	675
438. Решение за оснивање Иницијативен одбор за формирање на Сојузната трговска комора — — — — —	676
439. Решение за цените на лековите — — — —	677
440. Решение за ставање вон сила прописите за работите за лековите и санитарскиот материјал — — — — —	677
441. Решение за видовите на стоките и коефициентите за пресметување на цените при увозот — — — — —	677
442. Решение за извозот на стоки во пакети од страна на нерегистрирани извозници и приватни лица — — — — —	678
443. Решение за видовите на стоките и коефициентите за пресметување на цените при извозот — — — — —	678
444. Решение за определување трговски струки — — — — —	678
445. Решение за изменување на Решението за начинот на утврдувањето вредноста и за применувањето на коефициентите на увезените стоки — — — — —	679
446. Решение за донесување југословенски стандарди за производите на хемиската индустрија — — — — —	679
Исправка на Правилникот за звањата и платите на извршителите службеници во ресорот на поморството — — — — —	679

ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1952 ГОДИНА

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на графичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 јануари 1952 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ во 1952 година е примана во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок.

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сите претплатници разликата од 200 динари за еден примерок да ја испратат веднаш со чековната уплатница што била приложена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 30/52, оти инаку по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќање на листот.

Молиме приложениот чек да се испише четливо и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирмански чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе бројот од грбот на чекот што ви е испратен. Треба да се одбегнува пишување на какви и да било кратеници

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот на сметката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), молиме разликата на претплатата да се положи или вирманиса одеднаш на нашата текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНР, Централата за НР Србија.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“
Белград, поштенски фах 226